

Прилог бр. 3		Предметна програма од втор циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Спојувања и аквизиции помеѓу компаниите			
2.	Код	CFM513			
3.	Студиска програма	Корпоративен финансиски менаџмент			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно - институт, катедра, оддел)	Економски факултет - Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година /семестар	Прва година / прв семестар	7.	Број на ЕКТС-кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Даниела Бојациева Проф. д-р Љубомир Дракулевски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: <ul style="list-style-type: none"> • да се стекнат со сеопфатна слика за процесот на спојување и аквизиции помеѓу компаниите како форми на корпоративно реструктурирање • да бидат способни да ги разберат и одделните фази во процесот на спојување и аквизиции помеѓу компаниите • да се запознаат со моделите за вреднување и оценување на предлозите за спојување и аквизиции помеѓу компаниите • да се запознаат со процесот на управување при спојувањето и аквизициите помеѓу компаниите 				
11.	Содржина на предметната програма: <ol style="list-style-type: none"> 1. Воведни аспекти за спојувањето и аквизициите помеѓу компаниите <ul style="list-style-type: none"> - Анализа на мотивите за спојување и аквизиции помеѓу компаниите - Трендови во процесот на спојување и аквизиции помеѓу компаниите - Пријателски versus непријателски превземања на компании - Хоризонтални спојувања, вертикални спојувања и конгломерати 2. Економски аспекти на процесот на спојувањето и аквизициите помеѓу компаниите <ul style="list-style-type: none"> - Анализа на структурата и пазарната конкуренција во индустријата - Стратегиските аспекти во процесот на спојување и аквизиции помеѓу компаниите - Организационските аспекти во процесот на спојување и аквизиции помеѓу компаниите - Финансиските аспекти во процесот на спојување и аквизиции помеѓу компаниите 3. Правните аспекти и контролата на процесот на спојувањето и аквизициите помеѓу компаниите <ul style="list-style-type: none"> - Домашната правна рамка и контролата на спојување и аквизиции помеѓу компаниите - Правната рамка и контролата на спојување и аквизиции помеѓу компаниите во ЕУ - Правната рамка и контролата на спојување и аквизиции помеѓу компаниите во САД 4. Анализа на одделните фази на процесот на спојувањето и аквизициите помеѓу компаниите <ul style="list-style-type: none"> - Развој на бизнис план за спојување или аквизиција со друга компанија/компани - Истражување на потенцијалните таргет компании - Скрининг на избраната компанија - Воспоставување на контакт и процес на преговарање - Развој на план за спојување или аквизиција 				

	<p>- Сключување на договорот за спојување или аквизиција</p> <p>5. Модели за финансиско оценување на предлогот за спојување и аквизиција помеѓу компаниите</p> <p>6. Заедничките вложувања (joint ventures) и стратегиските алијанси како алтернативи на спојувањето и аквизициите помеѓу компаниите</p> <p>7. Прекугранични спојувања и аквизиции помеѓу компаниите (трендови, мотиви и фактори)</p>					
12.	Методи на учење: предавања, студии на случај, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и Power Point.					
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови				
14.	Распределба на расположивото време	24+16+40+10+90 = 180 часови				
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања - теоретска настава	24 часови		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториумски), семинари, тимска работа	16 часови		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	40 часови		
		16.2.	Самостојни задачи	10 часови		
		16.3.	Домашно учење – задачи	90 часови		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			45 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)			45 бодови	
	17.3.	Активност и учество			10 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и за полагање завршен испит		Реализирани активности од точка 15 и 16			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Интерна евалуација и анкета			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Donald De Phamphilis	Mergers, Acquisitions and Other Restructuring Activities, Eighth edition	Academic Press - Elservir	2015
		2.	Andrew J. Sherman	Mergers and Acquisitions from A to Z, Fourth edition	AMACOM, American Management Association	2018
3.	Patrick A. Gaughan	Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring, Sixth edition	John Wiley & Sons, Inc.	2015		

		4.	Ottorino Morresi and Alberto Pezzi	Cross-Border mergers and acquisitions	Palgrave Macmillan	2014
	22.2.	Дополнителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Richard S. Markovits	Economics and the Interpretation and Application of U.S. and EU Antitrust Law; Volume II Economics- Based legal analysis of mergers, vertical practices and joint ventures	Springer	2014
		2.	Timothy J.Galpin and Mark Herndon	The Complete Guide to Mergers and Acquisitions: Process tools to support M&A at every level, Third edition	John Wiley & Sons, Inc.	2014
		3.	Donald De Phamphilis	Mergers, Acquisitions and Other Restructuring Activities: An integrated Approach to Process, Tools, Cases and Solutions, Fifth edition	Academic Press - Elsvir	2010